

КАРАЦИЌ НЕ УСПЕ УСПЕЕ ЛИ ТРАНСФ

Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, е личност со темно и мрачно минато, над чија глава сè уште висат обвиненијата од хашките случаи. Но, со волјата на неговото мнозинство успеа да му стане партнер и на довчерашниот непријател - ВМРО-ДПМНЕ. Исто како Радован Караџиќ, тој успеа да се трансформира од жесток терорист во сериозен политички партнер на секоја македонска влада, а некогашните членови на ОНА да ги смести во редовите на својот политички субјект, кој со помош на домашната, пред сè, со меѓународната поддршка, станаа дел и од Владата на премиерот Никола Груевски.

Во насока на нашиот пат кон Европската унија, Владата на Република Македонија, според експозето на премиерот, останува да работи на зададените задачи од Европа, но сепак напоменува дека и натаму би можеле да останеме на ова ниво на кое сме сега, или надвор од ЕУ и од НАТО, доколку нашиот јужен сосед остане на ставот за промена на нашето име. Тоа би значело најмалку уште една година надвор од европските текови, и тоа во услови кога сите наши соседи јурат со непредвидлива брзина на возот кон ЕУ. Тоа го покажува влегувањето на Република Албанија во НАТО, и веќе наесен добивање статус-кандидат за член во Унијата, додека Србија, по апсењето на Караџиќ, веќе си обезбеди билет за Европа.

Останува ли Македонија сама со своите проблеми? Се согласува ли Ахмети со тврдата политика на премиерот Никола Груевски дека нема компромис со Грција по цена и на ЕУ? Дали Ахмети е подготвен да се откаже од НАТО и од ЕУ поради македонското име?



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА



ОФИЦИЈАЛИЗИРАНА НОВАТА ВЛАДА

Познатиот босански бегалец Радован Караџиќ, обвинет за тешки воени злосторства направени на територијата на Босна и Херцеговина за време на воениот конфликт, по кој меѓународната заедница, односно Хашкиот трибунал трага тринаесет години, конечно е уапсен. Веста за неговото апсење буквално одекна како бомба речиси во сите светски медиуми, вклучувајќи ги и македонските, пред сè, поради начинот на кој беше уапсен, во градски автобус. Јавноста многу повеќе остана изненадена од неговиот сегашен стајлинг и имиџ, кој ни одблизу не личи на воен или на политички командант, под чија наредба се случиле илјадници убиства. Трансформацијата на некогашниот воин Радован Караџиќ, за кој во изминативе тринаесет години се испеаја многу песни, во чии стихови беше претставен како српски херој на новото време, ги шокираше дури и неговите слепи следбеници. Овдешкиот глумец од раните деведесетти години на минатиот век, во чии раце беше иднината на една цела држава и неколку нации, и речиси преку ноќ се појави мирниот доктор Давид Дабич, кој изминативе неколку години, по пат на медитација и биоенергија, се обидува да ги реши проблемите на многу негови пациенти.

По сè изгледа, за Караџиќ не претставувало особена тешкотија влегувањето во идентитетот на сосема друга личност, пред сè, поради фактот што неговата вистинска професија, надвор од политичката, е невропсихијатријата, која му била од особена корист при личната трансформација од воин во индиски гуру кој, како што велат неговите пациенти, зрчал со позитивна енергија. Со физичкиот изглед, белата долга коса и брада, како и начинот на кој го врзувал перчето на главата, дефинитивно пот-

сетува на стар научник, штотуку излезен од некоја лабораторија или, пак, на будистички свештеник, но никако на командант зад кој стојат запишани најголемите злосторства по Втората светска војна.

Дефинитивно моќта на трансформацијата е силна. Токму ова менување на комплетниот имиџ, но и начинот на размислување, вклучувајќи ја и професијата, за Радован Караџиќ биле вистинскиот начин да продолжи да живее меѓу своите, а при тоа воопшто да не биде забележан како Караџиќ, кој за меѓународната заедница е најбараната личност на овие простори, додека за голем дел од неговите фанови е херојот на новото време. Мора да се признае дека трансформацијата на најбараниот воен злосторник, заедно со Ратко Младиќ, е повеќе од успешна. Во неговата улога не можеа да поверуваат ниту оние кои велат дека многу добро го познава(ле)ат. Сепак, останува отворено прашањето дали навистина волкот не го менува својот карактер, односно дали облеката ја прави личноста?

АХМЕТИ НАУЧИ МАКЕДОНСКИ!?

Приказната со Радован Караџиќ дефинитивно отвора многу прашања. Едно од нив е дали навистина луѓето можат толку да се променат, што од воени злосторници стануваат предаватели на духовен мир? Колку вистински личноста може да заборави на своето минато и одеднаш да го почне животот одново, со сосема поинаква филозофија? Дали останува барем малку сеќавање за претходниот живот, кој сепак останува затурен во некој фајл во главата на личноста?

А ВО УЛОГАТА НА ГУРУ, ЌЕ ОРМАЦИЈАТА НА АХМЕТИ?

Дали вртењето нова страница во животот е вистинскиот пристап? Ова се само дел од прашањата на кои само специјализирана личност може да одговори. Но, сепак има нешто што оваа приказна ја поврзува со Република Македонија. Не е тоа приказната за менувањето на стајлингот! Тоа го гледаме речиси секојдневно кај нашиот т.н. политички цветсет. Овде станува збор за трансформацијата на личноста, како во филмовите за Бетмен или за Супермен, односно кога една личност со негативен лик се трансформира во супер позитивец. Погодувате? Станува збор лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој од водач на терористичката ОНА, денес е респектабилен политичар, кој ги освојува гласовите на албанските гласачи.

Немам намера да говорам за "развијниот пат" на Али Ахмети. Тој ѝ е добро

со помош на домашната но, пред сè, со меѓународна поддршка станаа дел и од Владата на премиерот Никола Груевски. Изгласувањето на оваа Влада се случи минатата сабота, во собраниската сала во која беа присутни само членовите на владејачкото мнозинство, додека опозицијата одлучи да го бојкотира настанот.

Дека трансформацијата на Али Ахмети е комплетно успешна покажа и собраниската седница на која се избираше новата Влада, а на која овој жесток критизер на македонскиот јазик и нација, обраќајќи му се на премиерот, проговори токму на македонски: "Ви посакувам многу успех и подобра иднина за сите нас", му порача Ахмети на Груевски. Потоа следуваа аплауз, како пофалба за конечното прозборување на Ахмети на македонски јазик, за кој со години твреше дека го учи!

Агендата за работа на министрите од новата Влада имавме можност да ја слушнеме речиси од секој министер одделно, а која не се разликува од она што беше забележано во изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ, "Преродба во сточекори". Главен акцент, како што се очекуваше, ќе биде ставен на економските реформи во земјава, кои предвидуваат отворање на нови работни места и подобрување на животниот стандард на граѓаните на Република Македонија. Нешто што всушност и најмногу ни е потребно, а кое во изминативе две години, и покрај големите заложби на Владата, сепак не го достигна својот максимум.

Во насока на нашиот пат кон Европската унија, Владата на Република Македонија, според експозето на премиерот, останува да работи на зададените задачи од Европа, но сепак напоменува дека и натаму би можеле да останеме на ова ниво на кое сме сега, или надвор од ЕУ и од НАТО, доколку нашиот јужен сосед остане на ставот за промена на нашето име. Тоа би значело најмалку уште една година надвор од европските текови, и тоа во услови кога сите наши соседи јурат со непредвидлива брзина на возот кон ЕУ. Тоа го покажува влегувањето на Република Албанија во НАТО, и веќе наесен добивање статус-кандидат за член во Унијата, додека Србија, по апсењето на Караџиќ, веќе си обезбеди билет за Европа. Останува ли Македонија сама со своите проблеми? Се согласува ли Ахмети со тврдата политика на премиерот Никола Груевски дека нема компромис со Грција по цена и на ЕУ? Дали Ахмети е подготвен да се откаже од НАТО и од ЕУ поради македонското име?

Ова се првите проблеми на кои ќе се препне новата Влада. Доколку од лидерот на ДПА, Мендух Тачи, можевме да слушнеме дека го поддржува премиерот Груевски во битката со Грција, барем засега тоа не сме го слушнале од лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Но, да се надеваме дека новата трансформација на Ахмети ќе биде поуспешна од онаа на Караџиќ, и ќе ја поддржи Република Македонија во борбата за зачувување на идентитетот и името.



АХМЕТИ ПРОГОВОРИ НА МАКЕДОНСКИ. ЗАРЕМ ДОСЕГА НЕ ЗНАЕШЕ?

познат на целата македонска јавност. Она што би сакала да го потенцирам е фактот дека оваа политичка личност со темно и мрачно минато, над чија глава сè уште висат обвиненијата од хашките случаи, со волјата на неговото мнозинство успеа да му стане партнер и на довчерашниот непријател - ВМРО-ДПМНЕ. Исто како Радован Караџиќ, и Ахмети успеа да се трансформира од жесток терорист во сериозен политички партнер на секоја македонска влада, а некогашните членови на ОНА да ги смести во редовите на својот политички субјект, кој

НОВАТА ВЛАДА МЕЃУ ИМЕТО И ЕУ!

Ова е првичната "фемилни" фотографија на новата Влада, односно на новата коалиција меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Пред нив се наоѓаат многу тешки проекти и безброј неизвесности, кои би можеле да бидат пребродени само во случај доколку лидерите на ДУИ и на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски и Али Ахмети, успеат да бидат толерантни меѓу себе, и посветени исклучително на владините про-



ADNAN REISEN
STUTTGART

Informacii od 9:00 до 21:00
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de



70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



FREIBURG
OFFENBURG
KARLSRUHE
STUTTGART
ULM
AUGSBURG
MÜNCHEN
KUMANOVO
SKOPJE
GOSTIVAR
KIČEVO
VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kičevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788
Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93
Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48
Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA